

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Адеми Веби од с. Никуштак, Липково УП2 09-144/20 од 27 август 2020 година против Решение за одбивање на барање за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-496 од 13 август 2020 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-496 од 13 август 2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Адеми Веби од с. Никуштак, Липково до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-144/20 од 27 август 2020 година против Решение за одбивање на барање за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-496 од 13 август 2020 година издадено од КЕЦ Куманово поради некомплетна документација.

Во одговорот на Електродистрибуција е наведено дека за објектот не постои дозвола за градба или решение за легализација. Доставено е Известување за некомплетна документација, но не е постапено по истото во зададениот рок.

На 8 октомври 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-144/20 од 27 август 2020 година со прилог:
 - Приговор УП2 09-144/20 од 27 август 2020 година со прилог:
 - Имотен лист бр. 488 за КП бр. 652/6, КО НИКУШТАК
 - Извод од катастарски план за КП бр. 652/6, КО Никуштак
 - Потврда дека парцелата на жалителот е во градежен реон на УПС за с. Никуштак, Куманово бр. 18-604/2 издадена од Општина Липково
 - Извод од план – општ акт за село Никуштак, бр. 18-650/2 од 13 јули 2020 година издаден од Општина Липково
2. Одговор на Приговор од 3 септември со прилог:
 - БСП-1 образец од 13 август 2020 година
 - Полномошно од жалителот за Авни Адеми од Липково, Никуштак

- Известување за некомплетна документација бр. 11-496 од 13 август 2020 година
- Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-496 од 13 август 2020 година
- GIS скица од подрачјето околу објектот

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, од приложената документација и докази се утврди дека Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега обжаленото Решение поради фактот што Адеми Веби не доставил доказ за сопственост на објектот за кој се бара приклучок на електродистрибутивната мрежа.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 144/20
22 октомври 2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски